

20120391120

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 март 2012 година.

Бр. 07- 1363/1
20 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Член 1

Во Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија” број 140/10, 47/11 и 148/11), во членот 5 точка 12 потточката г) се менува и гласи:

„„колективен постапувач со отпадни батерии и акумулатори“ е правно лице основано од производители со цел за исполнување на обврските од членот 18 од овој закон, кое има добиено дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори согласно со членот 22 од овој закон, и кое реализираната добивка ја користи за исполнување на обврските од членот 18 од овој закон и“.

Член 2

Во членот 22 ставот (1) се менува и гласи:

„Колективниот постапувач може да постапува со отпадните батерии и акумулатори за сметка на производителите, доколку има обезбедено договори за преземање на обврски за постапување со отпадни батерии и акумулатори со производители кои заедно пуштаат на пазар во Република Македонија најмалку 15%, но не повеќе од 51% од преносните батерии и акумулатори и/или најмалку 5% од индустриските и/или автомобилските батерии и акумулатори во текот на една календарска година и да поседува дозвола од ставот (2) на овој член.“

Во ставот (2) точка 6 процентот „10%“ се заменува со процентот „5%“.

Член 3

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:

“Член 39-а

Обврска за начинот на пресметување, уплатување, како и за водење на евиденција за пресметаниот и уплатениот надоместок

(1) Производителот кој пушта на пазар батерии и акумулатори и производителот, поседувачот и трговецот кој како краен корисник увезува батерии и акумулатори (во натамошниот текст: обврзникот) е должен надоместокот од членот 39 став (2) од овој закон навремено и правилно да го пресметува и уплатува како и да води, одржува и чува уредна и точна евиденција за пресметаниот и уплатен надоместок.

(2) Врз основа на евиденцијата од ставот (1) на овој член, обврзникот составува и на секои три месеци доставува до стручниот орган пресметка за уплатениот надоместок на посебен образец.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина во согласност со министерот за финансии го пропишува начинот и постапката за водење, одржување и чување на евиденцијата од ставот (1) на овој член, како и формата и содржината на образецот од ставот (2) на овој член.“

Член 4

Во членот 43 ставот (7) се брише.

Член 5

По членот 43 се додава нов член 43-а, кој гласи:

„Член 43-а

Надзор на пресметан и уплатен надоместок

(1) Надзор на пресметаниот и уплатениот надоместок, ослободување од плаќање на надоместокот, како и за почитување на роковите за уплатување на надоместоците врши Државниот инспекторат за животна средина, преку државните инспектори за животна средина.

(2) За извршениот надзор од ставот (1) на овој член државниот инспектор за животна средина донесува решение.

(3) Против решението од ставот (2) на овој член незадоволната страна има право да изјави жалба до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина.

(4) Во случај кога со решението од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е утврдено враќање на платениот надоместок, државниот инспектор за животна средина е должен решението да го достави до Министерството за финансии заради негова реализација.

(5) Во случај кога со решението од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е утврдено дека обврзникот треба да плати надоместок, државниот инспектор за животна средина е должен решението да го достави до обврзникот.“

Член 6

Прописот од членот 39- а став (3) утврден во членот 3 од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.